

Врз основа на член 45 став 7 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија " бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА
КОИ ВРШАТ ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА СТАБИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ОТКРИВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ И ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ОТКРИВАЊЕ НА
ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми што се однесуваат на техничката опрема кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси.

Член 2

(1) Правното лице кое врши одржување, сервисирање на стабилните инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси особено треба да располага со следната техничка опрема:

- уреди за активирање на сите видови јавувачи на пожар
- (чад, термички, пламени и други), баждарени уреди
- универзален мерен електричен инструмент;
- уред за мерење на електричниот отпор на изолациите;
- уред за мерење капацитетот на акумулаторските батерии;
- стоперица сат;
- метро лента (25-50м);
- мерач на звук (0-120 db);
- термометар (-20...+ 600 °C) ;
- мерач на брзина на струење на воздухот (до 20м / сек);
- манометри со соодветни мерни подрачја со најмал промер од 100 мм и класа на точност 1.6 или помалку;
- челичен термометар ;
- уред за одредување агол на цевководи;
- разни прилкучоци и славини за вградување на манометар на цевковод;
- клучеви за пожарникарски спојки;
- комплет за мерење проток за вода;
- комплет на стандарден алат;
- рефрактометар по Abbe (подрачје на рефракција 1.3330-1.3723);
- сад за земање на примерок на пена;
- косина за фаќање примерок на пена (два типа по еден примерок);
- држач за примероците од пена;
- вага со пропишана точност;
- компресор за притисок мин. 150 kPa;
- пумпа за притисок мин.10 MPa;
- сертифицирани боци со гасови за испитување, со метан, пропан, бутан и водород во концентрација од 20 % и 40 % DGE;
- редуктор на притисокот на испитниот гас;
- адаптер за мерна глава со соодветни цевки и
- друга техничка опрема која е потребна за одржување и сервисирање на стабилни инсталации.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-480/1
8 март 2006 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
Киро Атанасов, с.р.